



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Четврток, 27 февруари 1975
Скопје
Број 6 Год. XXXI

Претплатата за 1975 година изнесува 300 динари. Овој број чини 3 дин. Жиро сметка 40100-601-128

35.

Врз основа на член 81 од Законот за премерот и катастарот на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72), директорот на Републичката геодетска управа — Скопје, донесува

П РА В И Л Н И К ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ НА ЗЕМЈИШТЕТО

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Под одржување на премерот и катастарот на земјиштето се смета: следење и утврдување на настанатите измени на земјиштето што се од влијание за податоците од премерот и катастарот на земјиштето, спроведување на утврдените измени во геодетскиот елаборат, плановите, картите и катастарскиот операт, како и обнова на белезите на постојните геодетски точки.

Член 2

Одржувањето на премерот и катастарот на земјиштето се врши по катастарски општини како територијални единици по утврдената годишна програма.

Работите на одржувањето на премерот и катастарот на земјиштето ги врши општинскиот орган на управата надлежен за геодетски работи.

Член 3

Податоците од одржувањето на премерот и катастарот за формирање и одржување на основната карта на Републиката во размер 1:5 000 и 1:10 000.

Член 4

Одржувањето на премерот има за цел да го дополнува првобитниот премер и да ги открива и отстранува неговите евентуални недостатоци и пропусти.

Член 5

Одржувањето на премерот се состои во премерување и одржување во плановите на сите настанати измени на границите на посевиите, културите, објектите и конфигурацијата на теренот што настанале по извршениот премер.

Член 6

Утврдувањето на измените и нивната обработка како и премерувањата кои се вршат со цел за одржувањето на премерот мора да бидат извршени со точност која одговара на точноста од првобитниот премер.

Член 7

Основа за одржувањето на премерот се геодетските точки што положбено и височински се определени во координатниот систем во кој е извршен премерот.

Член 8

Одржувањето на премерот може да се врши и од меѓните точки кои се на теренот обележени со постојани белези, а при првобитното премерување се фотосигналисани и на фотоскиците се јасно видливи.

Член 9

Премерувањата при одржувањето на премерот се вршат по ортогонална и поларна метода како и со одмерувања.

Член 10

Сопствениците, корисниците и плодоуживателите (корисници) на земјиштето на кое настанала измена должни се на свој трошок да ги обележат со видливи и трајни белези границите на своето земјиште.

Член 11

Измените во катастарскиот операт се вршат врз основа на документи што ги регулираат имотно-правните односи на корисниците.

За да биде писмената исправа правоснажна треба да е донесена во со закон пропишана форма.

Сите исправи кои не содржат соодветни катастарски податоци во смисла на член 10 став 1 од Законот за премер и катастар на земјиштето, општинскиот орган на управата надлежен за геодетски работи ги враќа на подносителот на пријавата за дополнување.

Член 12

Основ за одржувањето на премерот се основните геодетски точки и фиксните гранични точки.

Член 13

Тронеѓите и четворонеѓите на парцелите се сметаат за фиксни гранични точки ако на теренот се обележени со трајни белези (со камени или бетонски столбови), иако при првобитното премерување се фотосигналисани и на фотоскиците јасно видливи.

Член 14

За одржувањето на премерот на подрачја каде што има премер по класичен начин (поларна и ортогонална метода), премерувањата се потпираат на основните геодетски точки (тригонометриски, полигонометриски и полигонови точки).

За одржувањето на премерот по фотограмметриската метода премерувањата се потпираат на тригонометриските и врзните точки.

Плановите изработени врз основа на методите од претходните ставови ги содржат основните геодетски точки.

Член 15

На подрачја каде има премер со ортогонална или поларна метода, а полигоновите точки се поставени при дополнителното премерување, мерењето на аглите и должините во полигоновата мрежа и височинските разлики се вршат според Правилникот за премер.

Нумерирањето на полигоновите точки се врши во продолжение на последниот број од полигонските точки во таа катастарска општина.

Тахиметриските записници од дополнителното премерување се нумерираат од последниот број на записниците од првобитниот премер и во насловот на записникот се испишува дополнително премерување.

Член 16

На подрачја каде што има премер по фотограмметриската метода чија основа е многу ретка за одржувањето на премерот, истата треба постепено да се пополнува со полигонови точки.

Пополнувањето се врши меѓу тригонометриските и врзните точки кои се поставени на поголеми растојанија една од друга.

Член 17

Полигоновите точки се стабилизираат со трајни белези, со камен или бетонски столбови или со керамички цевки.

Укопувањето се врши според Правилникот за премер.

Член 18

Нумерирањето на полигоновите точки се врши по катастарски општини.

Броевите на полигоновите точки се нумерираат од 1 па натаму.

ПРЕДМЕТ НА ОДРЖУВАЊЕТО НА ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ НА ЗЕМЈИШТЕТО**Член 19**

Сите измени на земјиштето кои настануваат после извршениот премер, треба да се спроведуваат во катастарскиот елаборат и операт.

Член 20

За одржувањето на премерот и катастарот на земјиштето, општинскиот орган на управата надлежен за геодетски работи ги користи следните елементи на катастарскиот операт и катастарскиот елаборат:

- 1) записник за обележување на катастарската општина;
- 2) список на куќи;
- 3) список на околиски и општински огледни земјишта;
- 4) фотоскици и скици на детаљот;
- 5) сите теренски и канцелариски податоци од пресметувањето;
- 6) геодетски (катастарски) планови;
- 7) копии од планови;
- 8) список на парцели;
- 9) преглед на површините и катастарскиот приход по култури и класи на неплодни земјишта;
- 10) поседовни листови;
- 11) сумарен преглед на поседовните листови;
- 12) азбучен преглед на корисниците;
- 13) сумарен преглед на катастарскиот приход по домаќинства, и
- 14) список на изменетите поседовни листови.

Републичката геодетска управа ги изработува елементите од точка 1 до 12, а од точка 13 и 14 ги изработува и одржува општинскиот орган на управата надлежен за геодетски работи.

Член 21

Внесените податоци во фотоскиците и скиците на детаљот изработени во времето на премерот и обновувањето на премерот не смеат да се менуваат ниту дополнуваат од страна на органот кој врши одржување на премер и катастар на земјиштето.

Овие скици претставуваат теренски и оригинални податоци регистрирани за време на премерот како и елементите од член 19 точка 1, 2 и 3 од овој правилник.

За земјиштето под шифра 21 од Правилникот за изработка и одржувањето на катастарскиот операт, не можат да се издаваат преписи од катастарскиот операт и копија од катастарските планови на приватни лица.

ВИДОВИ ИЗМЕНИ НА ЗЕМЈИШТЕТО**Член 23**

Измените на земјиштето се:

- 1) — измени кои дефинитивно се спроведуваат во катастарските планови и во деловите на катастарскиот операт; и
- 2) — измени кои дефинитивно се спроведуваат низ катастарскиот операт, а не се претставуваат на катастарските планови.

Член 24

Измените од точка 1 од претходниот член се вршат:

а) поради отцепување на еден дел од катастарската општина и припојување на тој дел на соседна катастарска општина;

б) ако во границите на една катастарска општина поради отцепување на одредено подрачје се формира нова катастарска општина;

в) ако две или повеќе катастарски општини се спојуваат во една катастарска општина;

г) ако се работи за измена на граничната линија на катастарската општина која првобитно била неспорна и полноважна а подоцна врз основа на договор или меѓусебна спогодба или порамнување се изменила така што граничната линија од крива или искршена преминала во права или обратно;

д) кога измената се протега низ целата парцела или на дел од парцелата со зграда или објект (кој претставува парцела), измена се врши во смисла на точката а) од овој член;

ѓ) кога површината на една катастарска парцела се дели;

е) кога се врши спојување на еднакви култури и исти класи на парцелата која му припаѓа на еден ист корисник;

и) на површината на парцелата поради регулирање на граничната линија со соседната парцела;

ж) на површината на парцелата поради премерување на зграда со постојан двор или во нумерирање на земјиштето со зграда и дворно место со посебни броеви;

з) на парцели кои трпат измени после извршениот катастарски премер со снимање на пасишта, канали, железници и други објекти;

и) поради бришење на срушени згради и други објекти од катастарските планови; и

к) поради исправка на погрешно извршено нумерирање на парцели.

Член 25

Измените од точка 2 од член 23 од овој правилник се вршат:

а) кога една или повеќе парцели односно целиот посед поминува од еден на друг корисник;

б) поради измени на името или презимето на корисникот, ерз основа на одобрение од надлежен орган;

в) поради промена на местото на живеење;

г) поради промена на имињата на улиците или селата;

д) поради повторно нумерирање на броевите на куќите запишани во катастарскиот операт;

ѓ) поради исправка на грешки во поглед на името на потесот запишан во катастарскиот операт; и

е) кога поради елементарна непогода оштетеното земјиште е времено неплодно за обработување.

ПРИЈАВУВАЊЕ НА НАСТАНАТИ ИЗМЕНИ НА ЗЕМЈИШТЕТО**Член 26**

Пријавувањето на настанатите измени на земјиштето се врши со писмена пријава.

Спроведувањето на пријави се врши според редоследот на приемот.

Пријавата од претходниот став ги содржи следните елементи:

1. — името на катастарската општина;
2. — број на парцелата;
3. — презиме, татково име и име, место на живеење, улица и број на подносителот на пријавата, односно корисникот на чие земјиште настанала измена, и
4. — дека новосоздадената парцела е обележена со видливи и трајни белези.

Член 27

Под измена се подразбира вкупната постапка и работа што треба да се изврши од приемот на пријавата до внесувањето во списокот на промените за односната година.

Член 28

Измените кои врз основа на пријава се спроведуваат во катастарскиот операт без извидување на самото место и без премерување, се канцелариски измени.

Измените на сопственост на дел од парцела на која е извршен премер во претходната постапка, се смета за канцелариска измена.

Измените кои се спроведуваат низ катастарскиот операт врз основа на извидување на самото место без или со евентуално премерување се теренски измени.

Член 29

За увидот на самото место се известуваат сите заинтересирани странки. По извршениот увид податоците се внесуваат во списокот на пријавите или се составува записник.

Член 30

Резултатите од увидот и премерувањето се соопштуваат на заинтересираните странки со потпис во списокот на пријавите или во записникот што го потпишува и службеното лице кое ја води постапката.

Член 31

Ако заинтересираните странки или нивните застапници не дошле на увидот, увидот ќе се изврши и без нивно присуство во колку постојат докази дека за увидот биле благовремено известени.

Член 32

Ако заинтересираните странки кои имаат посед или нивните застапници не се присутни на премерувањето, премерувањето ќе се изврши според најдената положба под услов омеѓувањето на нивните меѓи правилно да е извршено, односно, границите да се обележени со видни и трајни белези.

Член 33

Ако заради неприсуствување на повиканите странки при увидот или во премерувањето дојде до било какви грешки, сите трошоци за исправката на границите ќе паднат на товар на странката која не извршила омеѓување и не се јавила на поканата.

Член 34

Сите податоци утврдени со премерувањето на настанатите измени, се внесуваат во скиците на премерување и во списокот на пријавите.

Член 35

За резултатите по пријавата странките писмено се известуваат. Во писменото известие се назначуваат битните елементи што служеле како основа при решавањето на пријавата (култура, класа, површина, корисник).

СПИСОК НА ПРИЈАВИ

Член 36

Списокот на пријавите (образец бр. 1), содржи податоци за старата и новата состојба, реден број, број на пријавата, број на поседовниот лист, индикации за корисникот, број на парцелата, основен дел, план — скица, култура — класа, површина, видот на измената и резултат од увидната постапка за констатацијата на теренот со увид или премерување.

По извршениот преглед на списокот на пријавите и потпишувањето на истиот од страна на одговорното лице на општинскиот орган на управата надлежен за геодетските работи, податоците од списокот на пријавите се внесуваат во списокот на измените.

Член 37

Сите утврдени измени се воведуваат во списокот на измените заради спроведување во катастарскиот операт според приложениот образец број 2.

ОДРЖУВАЊЕ НА ПРЕМЕРОТ

Член 38

Премерувањето на теренот се врши за секоја измена која треба да биде внесена во катастарскиот план.

Член 39

Премерувањата се вршат од геодетски точки или линии кои ги врзуваат геодетските точки (железнички пруги, патишта, канали, поголеми комплекси на земјиштето, измени во поглед на земјишниот релјеф).

Член 40

Од фиксни гранични точки можат да се премеруваат комплекси на земјиште, поединечни делби на парцели и измени на границите на културите од земјиштето и згради само доколку фиксните точки се осигурани со контролни мерења.

Овој начин на премерувања се врши за подрачје каде плановите се добиени по фотограметриска метода.

Член 41

Премерувањата на теренот при одржувањето на премерот, по правило, се врши со ортогонална или поларна метода, а во исклучителни случаи и со одмерувања.

Ортогонална метода се применува на приближно равничарски терени со правилни парцели.

Во сите други случаи се применува поларната метода.

Со одмерување може да се премеруваат само мали парцели со правилен облик.

Член 42

За контрола на премерувањето и картирањето на деталите се мерат фронтоните и се земаат коси одмерувања при ортогоналното премерување. Со контролните мерења се контролираат врзните точки со околните парцели.

Член 43

Кога премерувањата се вршат на подрачја каде премерувањето е извршено по ортогонална или поларна метода претходно треба да се откријат потребните геодетски точки.

Отривањето на геодетските точки се врши од податоците од образецот 27 и од нумеричките податоци од тригонометриските обрасци 1, 18 и 19 од Правилникот за премер.

Член 44

За пронајдената геодетска точка, по извршеното премерување се обновува описот на нејзината положба.

Во колку бараната геодетска точка не се пронајде поради поништување, се поставува и стабилизира нова точка.

Член 45

Премерувањата на детаљот со ортогонална метода се вршат од геодетски точки, од линии кои спојуваат една геодетска точка со една фиксна гранична точка и од линии кои спојуваат две фиксни гранични точки.

Фиксни гранични точки на кои се потпираат линиите за премерување се проверуваат и осигуруваат со најмалку три одмерувања (со фронтони или со други контролни мерења) од најблиските фиксни гранични точки.

Должините на апсисите за точките на детаљот не смеат да бидат помали од должината на ординатата.

Член 46

Премерувањата на деталните точки на границите на поседите кои лежат на прави линии може да се вршат со апсисни одмерувања.

Апсисните одмерувања се земаат во двата смера, а доколку се мерат фронтони можат да се земат во еден смер.

Вакви одмерувања не смеат да се земаат од точки што не се сигурни по својата положба (точ-

ки на широки живи огради, патишта, канали, реки, долови и друго).

Член 47

Премерувањето на детаљот со поларна метода се врши од основните геодетски точки доколку има детален премер.

При фотографетрискиот премер премерувањата се вршат од основните геодетски точки и фиксните гранични точки.

Премерувањето може да се врши и комбинира-но така, што за станични точки се користат геодетските точки а за ориентација се користат фиксни гранични точки.

Положбата на фиксните гранични точки кои се користат при премерувањето се проверуваат и осигуруваат со контролни мерења на ист начин како и фиксните гранични точки на кои се потпираат линиите за премерување при премерот со ортогонал-на метода.

Член 48

При премерот со поларна метода ориентација се зема на најмалку две геодетски точки односно фиксни гранични точки.

Ако се земе ориентација само на фиксни гра-нични точки истите треба да бидат правилно рас-поредени по хоризонтот и да бидат на поголема оддалеченост од деталните точки кои се премеру-ваат.

Член 49

Фиксните гранични точки кои се користат за станични точки или како точки за ориентација се означуваат во скиците на премерувањето и во та-химетриските записници (а не во плановите) со го-леми печатни букви на кирилица по азбучен ред и тоа посебно за секој случај на премерувањето.

Член 50

Точките на детаљот премерени со поларна ме-тода се нумерираат со арапски броеви од еден па нагаму за секој поединечен случај на премерува-њето.

Нумерирањето на деталните точки може да тече до бројот 999 а потоа пак се почнува од еден па натаму.

Податоците од премерувањето на детаљот се внесуваат во тахиметриските записници.

Член 51

За поединечни помали парцели (делби, промена во границите на култури, премерување на згради), податоците од премерувањето се впишуваат на са-мата скица на премерувањето.

Член 52

Во тахиметриски записници покрај другите по-датоци се запишува бројот на скицата на премеру-вањето и бројот на катастарската парцела.

Член 53

Измените на малите парцели со правилен облик и измените во културите на делови од парцели се премеруваат со одмерувања.

При премерувањето со одмерувања се земаат толку одмерања колку што се потребни за да може новата линија точно да се искартира и внесе во плановите.

За почетните и завршните точки од премерот треба да се пронајдат и одберат стабилни фиксни точки.

Почетните и завршните точки од премерот тре-ба да се осигураат со контролни мерења.

ПОСТАПКА ПО ПРИЈАВА

Член 54

За секој поединечен случај на измена во ка-тастарскиот операт, во текот на целата година се поднесуваат пријави со соодветен документ што овозможува решавање без увид на самото место.

По решавањето, пријавите се архивираат со соодветната документација под номенклатура (шиф-ра 05, образец број 3), за секој поединечен случај и се чуваат во посебни фасцикли по години и бро-еви.

Член 55

Пријавите на измени за кои се врши извиду-вање на самото место ги содржат елементите од член 19 од овој правилник.

По решавањето на пријавите од претходниот став се врши архивирање на истите со соодветната документација (список на пријавите со стара и нова положба), скиците за теренското премерува-ње и образецот од деталното пресметување под но-менклатура (шифра 04, образец број 4) и се чу-ваат во посебни фасцикли по години и броеви.

Член 56

Цртежите и податоците од мерењата треба на скиците од теренското премерување (образец број 5) да бидат потполни, јасни и читливо испишани.

Член 57

Размерот на цртежите на скиците на премеру-вањата е приближен. Истиот треба да биде така одбран што сите објекти и сите податоци од мере-њата да бидат прегледни, јасни и запишани на одредено место.

По правило за размер на скиците се зема раз-мерот на кој се изработени плановите.

Цртежите и скиците треба да се ориентираат според север.

Член 58

Скиците на премерувањата покрај цртеж тре-ба да содржат и податоци од мерењето на парце-лите кои се предмет на премерувањето и потпол-ни индикации за сите парцели кои непосредно се граничат со овие парцели.

Кривите линии, на скиците не смеат да се прет-ставуваат како прави.

Член 59

На скиците на премерувањето се означуваат сите геодетски и фиксни точки од кои се вршат мерењата.

Член 60

Положбата на постојните гранични точки на кои се потпираат мерењата треба да биде точно претставена на скиците за премерување.

Кога премерувањето се врши со поларна мето-да покрај граничните точки се упишуваат со црн туш и нивните ознаки (А, Б, В, Г, Д, итн.).

Член 61

Кога премерувањето се врши со поларна метода на скиците за премерување за станични точки (ге-одетски или постојани гранични точки), треба да се извлечат правците кон точките за ориентирање и обратно.

Правците се извлекуваат на полигоновите стра-ни според топографскиот клуч.

Член 62

При премерувањето на измените во културите на земјиштето на поедини парцели, геодетскиот стручњак, на теренот ги утврдува и класите на земјиштето.

Класите се утврдуваат според соседните или најблиските парцели од иста култура со еднаква положба на земјиштето. Доколку таква култура не се наоѓа во близина на парцелата за која се утвр-дува класата, класирањето се врши врз основа на списоците на општинските огледни земјишта.

Класирањето на нови култури кои порано не по-стоеле во катастарската општина, како и класира-њето на новонастанатите поголеми комплекси на овошни градини, лозја и шуми, го врши дипл. инж. агроном од Републичка геодетска управа во колку општинскиот орган надлежен за геодетски работи не е во можност да ја определи класата.

Класите на земјиштето се запишуваат на теренот во скиците на премерување и тоа покрај секоја култура.

Културите и класите се заокружуваат со нулто перо и црн туш.

Член 63

Запишувањето на скратениците за културите и неплодните земјишта, како и запишувањето на индикациите за корисниците на земјиштето, се врши според Правилникот за катастарско класирање и бонитирање на земјиштето.

Член 64

Новоснимените линии и објекти, новопоставените геодетски точки и нивните броеви, како и броевите на новонастанатите парцели се извлекуваат и се упишуваат со црвен туш.

Податоците од премерувањата според топографскиот клуч за соодветните размери, индикациите за корисниците на земјиштата, културите и класите на земјиштата, како и цртежите што ја претставуваат поранешната положба, се испишуваат и исцртуваат со црн туш.

Член 65

Поништените и изменените гранични линии на поседите или културите на земјиштето се прецртуваат со положени крстови со црвен туш.

Поништените броеви на парцелите се прецртуваат со хоризонтална линија со црн туш.

ПРЕМЕРУВАЊЕ НА ДЕЛБЕНИ ПАРЦЕЛИ ВО ПРЕТХОДНА ПОСТАПКА

Член 66

При поделба на парцелата на два или повеќе дела врз основа на спогодба меѓу заинтересираните лица, настануваат следните случаи:

а) кога сопствениците на теренот сами ги омеѓуваат и обележиле новите граници на делбените парцели со трајни и видливи белези; и

б) кога корисниците на теренот сами не се во можност да извршат омеѓување и обележување на новите граници на делбените парцели.

Член 67

Во случаите од претходниот член, општинскиот орган на управата надлежен за геодетски работи може да постапи по поднесените пријави.

Пријавите се внесуваат во списокот на пријавите, а потоа на терен се врши премерување на новата состојба и се прави скица на теренското премерување.

По извршеното премерување се пристапува кон картирање со молив во катастарските планови, а потоа се врши пресметување на површината на новите делбени парцели.

На заинтересираните странки им се издава копија од скицата од теренското премерување (образец број 6).

Копието од скицата на теренското премерување е составен дел на пријавата на измената во катастарскиот операт.

Член 68

По издавање на копието од претходниот член на заинтересираните странки, пријавата заедно со канцелариските и теренските податоци се архивира со својот соодветен број и мирува до донесувањето на правниот акт.

Копието го носи бројот на деловодниот протокол од пријавата со која е архивиран елаборатот од претходната постапка.

Член 69

По донесувањето на правниот акт, од архивата се зема пријавата на заинтересираните странки, се спроведуваат податоците внесени во пријавата со податоците од правниот акт.

Доколку се констатира идентичност на податоците во пријавата и правниот акт, пријавата се вно-

сува во списокот на измените а потоа се врши туширање на состојбата што во катастарските планови е внесена со молив.

Член 70

Премерувањата на делбените парцели во претходна постапка, општинскиот орган на управата надлежен за геодетски работи ги врши на товар на заинтересираните странки.

Член 71

Техничката постапка за извршување на измената се состои од две етапи:

— проектирање на новите граници на делбените парцели во катастарски планови со пресметани условни површини и земање податоци од катастарските планови за проектираните условни делби, и

— пренесување на терен на податоците земени од катастарските планови на условената делба на парцелата и омеѓување и обележување на новата граница на делбената парцела на терен.

Член 72

По извршување на работите од претходниот член се пристапува кон составување на список на пријави и премерување на новата состојба.

ПРЕМЕРУВАЊЕ НА ПАРЦЕЛИ ШТО СЕ СПОЈУВААТ

Член 73

Две или повеќе парцели може да се спојат и нумерираат со еден број ако се со иста култура, се наоѓаат во иста катастарска општина и му припаѓаат на исти корисник односно на повеќе корисници.

Член 74

Спојувањето на парцелите во комплексот на земјиште во општествена сопственост се врши врз основа на увид доколку е потребно премерување.

Член 75

При спојувањето на парцели со различни класи не се поништува граничната линија меѓу класите и бопитетната линија, како и граничната линија која претставува граница на земјишниот релјеф (делови и други линии на релјефот видливи на теренот, вододерини и друго).

Член 76

При спојувањето на парцели во шумски комплекси, не се поништуваат линиите што ги одвојуваат шумските комплекси со дрво од различни врме на старост и различни видови на дрвја.

ПРЕМЕРУВАЊЕ ЗАРАДИ ОБНОВА НА ГРАНИЦАТА НА ПАРЦЕЛАТА

Член 77

Премерувањето заради обновување на границите на парцелата се врши врз основа на катастарските планови само во определени случаи и по барање и на товар на заинтересираните корисници. Границите и другите точки при премерувањето треба да се воспостават со иста метода која била применета при нивното снимање.

Член 78

Во катастарските општини со нумерички премер обновувањето на границите се врши врз основа на податоците запишани во деталните скици и тахиметриските записници.

Член 79

Под обновување на границите на парцелите се подразбира:

- 1) пренос на обликот на парцелата од планот на терен со истите податоци кои се запишани во деталните скици и во тахиметриските записници;
- 2) обележување и воспоставување на границите со видливи и трајни белези; и

3) контролно премерување на веќе обновените граници кое мора да биде извршено со таква точност што со ново или накнадно премерување и картирање да се добие истиот облик што веќе постои на катастарските планови. Разликата смее да се движи само во границите на дозволените отстапувања предвидени со прописите за премер.

При вршењето на работите од претходниот став треба да се има во предвид деформацијата на листот односно хартијата.

Член 80

Во катастарските општини каде премерот е извршен по нумеричката метода а деталните скици и нумеричките податоци се уништени, како и во катастарските општини со планови на фотограмметриски премер, границите се поставуваат врз основа на графичките елементи добиени од плановите.

ПРЕМЕРУВАЊЕ ЗАРАДИ ИСПРАВКА НА ПОГРЕШНО СНИМЕНИ МЕЃИ

Член 81

Грешките настанати со првобитното или дополнителното премерување, пријавени или откриени при одржувањето на премерот и катастарот на земјиштето мора да се земаат во постапка по службена должност.

Ако грешката е пријавена од страна на корисникот, пријавата претходно треба да биде проверена врз основа на деталните скици. Ако такви не постојат или ако премерот е извршен графички наводите на корисникот треба да се испитаат со споредување во катастарските планови за да се избегне излегувањето на самото место.

Член 82

По извршеното премерување геодетскиот стручњак кој го врши премерувањето на самото место ќе состави записник, односно список на пријава кој го потпишуваат заинтересираните странки и геодетскиот стручњак.

Член 83

Ако при премерувањето настане спор околу границите кои корисниците спогодбено ги обележиле, премерувањето се запира а странките се упатуваат на граѓанска парница.

ИЗМЕНА НА РАЗМЕРОТ НА ПЛАНОТ ПОРАДИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИОТ РЕОН

Член 84

Ако во текот на одржувањето на премерот и катастарот на земјиштето дојде до проширување на градежниот реон на градовите и населбите од градски карактер кои се претставени во плановите во помал размер од размерот на плановите на градежниот реон, проширениот дел од градежниот реон се снима во поголем размер.

Член 85

Постапката за ускладување на границите и пресметувањето на површините од претходниот став е следната:

— се врши нанесување на плановите на границите на проширениот реон во двата размера врз основа на документот за утврдување или проширување на градежниот реон; и

— се врши пресметување на површината на парцелите во поголем размер за целите и делбените парцели по групи според прописите за премерот.

Површината на катастарската општина ќе се измени во зависност од точноста на размерот.

Пресметаните цели и делбените парцели се внесуваат во списокот на површини на парцели и списокот на измените за наредната година.

Врз основа на списокот на измените новонастанатите парцели се спроведуваат низ сите делови на катастарскиот операт.

НУМЕРИРАЊЕ НА ПАРЦЕЛИ

Член 86

При нумерирањето на парцелите, доколку има можност, се задржуваат истите броеви и се искажуваат во вид на дробка $\frac{100}{1}$, $\frac{100}{2}$.

Доколку постојат незнатни разлики во површините односно во измените на објектите се врши повторно нумерирање на парцелите, а во спротивно се врши спроведување на поседовната состојба.

КАРТИРАЊЕ И ИСЦРТУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ НА ПЛАНОВИТЕ

Член 87

За потребите на одржувањето на премерот и катастарот на земјиштето, при умножувањето на оригиналните планови, се изработува копија од плановите за секоја катастарска општина на две хамер хартии и два примерка картографска хартија со хоризонтална претстава на теренот без видови на земјиштето и земјишниот релјеф.

Член 88

Картирањето и исцртувањето на измените се врши редовно во текот на годината.

Член 89

Новопоставените геодетски точки мора да бидат нанесени и исцртани со црн туш на плановите.

Точките од претходниот став се нанесуваат со сите координати во рамките на десиметарскиот квадрат и тоа со мали координатографи за протогонално картирање на детаљот или со поларни координатографи.

Член 90

Контролирањето на положбата на нанесените точки на плановите, се врши со помош на меѓусебните должини и координатните разлики. Разликата помеѓу должината и координатната разлика мерена на планот и ортогоналната проекција на мерената должина на теренот, односно пресметаната координатна разлика, не смее да го поминува дозволеното отстапување пропишано со Правилникот за премер.

По извршеното контролирање на нанесените геодетски точки се пристапува кон исцртување на нивните топографски знаци, а потоа, кон извлекување на правците на полигоновите страни со црвен туш.

Член 91

Покрај геодетските точки, од десната страна, се испишуваат нивните броеви со црн туш.

Исцртувањето на топографските знаци за геодетските точки, извлекувањето на правците на полигоновите страни и испишувањето на броевите на точките се врши по прописите на топографскиот клуч.

Искартираниот детаљ треба задолжително да се контролира со фронтони и други контролни мерења. Разликата помеѓу мерите земено со размерник од планот не смее да го помине дозволеното отстапување во размерот. За подолги фронтони или одмерања, по потреба се зема во предвид и измената на димензиите на хартијата.

Кога ќе се утврди дека картираниот дел ја има бараната точност се пристапува кон извлекување со црвен туш.

Член 92

Извлекувањето на детаљот, исцртувањето на топографските знаци и испишувањето на броевите на парцели се врши со црвен туш по одредбите на топографскиот клуч.

Поништените и изменетите гранични линии на поседот или културата на земјиштето, коништените згради и други објекти како и поништените брое-

ви на парцели се прецртуваат во плановите на ист начин како и во скиците на премерувањето.

ИСПРТУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ ВО КОПИЕТО НА ПЛАНОВИТЕ

Член 93

Копиите од плановите умножени на озолит хартија и залепени на картон се каширани скици.

Кашираните скици се формираат посебно за секоја катастарска општина и се средуваат по редните броеви на плановите.

Од еден детален лист во размер 1:2500 се добиваат 4 каширани скици, а од еден лист во размер 1:5000 се добиваат 2 каширани скици.

Член 94

Кашираните скици се нумерираат со редни броеви почнувајќи од 1. Нумерирањето се врши по редовите од лево на десно, односно од север кон југ.

Броевите на кашираните скици се означуваат во вид на дробки во кои броителот е бројот на скицата, а именителот катастарскиот број на листот.

На кашираните скици, надвор од корисниот простор, се испишува во горниот лев агол, името на катастарската општина, а во горниот десен агол бројот на кашираната скица и размерот на планот. На секоја страна каде постои врска со соседната скица се запишува бројот на соседната скица.

Член 95

Кога детаљот на плановите е картиран непрекинато без оглед на границата на катастарските општини, на кашираните скици треба да се извлекат граничните линии на катастарските општини со линија, дебелина 0,5 мм. со зелен туш и тоа покрај надворешната страна од граничната линија а кај заедничките објекти по средината на објектот (на целата должина по која оди границата на катастарската општина), и имињата на соседните катастарски општини. Имињата се испишуваат паралелно со граничната линија на растојание од 10 мм. и тоа со исти букви со кои се врши опис на листовите (големина на буквите 5 односно 2,5 мм.).

Член 96

Бидејќи при вршењето на теренски работи се користат кашираните скици, измените кои се учртани во плановите се учртуваат и во кашираните скици, односно од плановите се пренесуваат на паус хартија.

Сите измени во кашираните скици се испртуваат со црвен туш (мешавина) на ист начин како и на плановите.

Член 97

Фотоскиците, поради оштетување на оригиналните податоци, не се изнесуваат на терен. Податоците од мерењата од фотоскиците можат, кога е тоа неопходно, во кашираните скици да се запишат со молив.

НУМЕРИРАЊЕ НА НОВОНАСТАНАТИ ПАРЦЕЛИ

Член 98

Основна територијална единица во која се врши нумерирање на парцелите е катастарската општина.

При изработување на плановите, парцелите се нумерираат од 1 па натаму. По извршениот нов премер броевите на парцелите се означуваат на плановите со цели броеви.

Член 99

При одржувањето на премерот, парцелите кои се делат поради делби или поради измена во култура на земјиштата, се нумерираат во вид на дробка така што во броителот стои досегашниот број на парцелата а во именителот редните броеви на новонастанатите делови од парцелата почнувајќи од 1 па натаму.

(на пример: парцелата број 158 се дели на три дела; тие добиваат броеви: $\frac{158}{1}$, $\frac{158}{2}$ и $\frac{158}{3}$).

Ако едниот дел од тие делови повторно се дели, тогаш едниот дел го задржува своето првобитно нумерирање а другиот дел го добива во именителот редниот број кој следи по бројот од последниот дел на претходно поделената парцела

на пример: парцелата број $\frac{158}{2}$ се дели на два дела; тие добиваат броеви: $\frac{158}{2}$ и $\frac{158}{4}$.

Член 100

Поради прегледност и полесно спроведување на измените во катастарскиот операт, досегашниот корисник на земјиштето се означува со бројот на парцелата кој во именителот има најмал реден број.

Член 101

Спојувањето на парцелите може да се врши само ако се од иста култура и класа и припаѓаат на ист корисник.

Член 102

Новоизградени објекти (каналы, железнички пруги, патишта, улици, плоштади и сл.), се нумерираат со цели броеви и тоа со оној број кој следи непосредно по последниот број на парцелата што постои во таа катастарска општина.

Ако објектот од претходниот став е пресечен односно вкрстен со други објекти од поголема важност или од поголем ред, секој дел од тие објекти добива посебен цел број.

Член 103

Нови кеови, споменици, како и нови острва во реките со површина над редниот годишен водостой, се нумерираат со броевите на оние парцели на кои се изградени односно настанале.

Член 104

Измените на граничните линии помеѓу два поседа што настанале поради исправка на првобитната или накнадно направена грешка во премерувањето или во картирањето на детаљот, како и при регулирањето на меѓи (исправување на крива или неправилна меѓа во права линија), на плановите се спроведуваат без нумерирање на деловите кои се одвојуваат од една и се спојуваат со друга парцела.

Член 105

Деловите од парцелите што се спорни не се нумерираат со посебни броеви туку се припојуваат кон парцелите на оние корисници кои спорните делови во моментот ги користат.

Член 106

Зградите кои добиваат броеви на парцели се нумерираат во вид на дробка. Во броителот се содржи бројот на парцелата на која е зградата подигната а во именителот соодветниот реден број.

Член 107

Во случај на измени во границите на катастарските општини се врши пренумерирање на парцелите.

Пренумерирањето на парцелите се врши:

1) кога парцелите од поделениот дел на катастарската општина се припојуваат кон соседната катастарска општина се нумерираат со броеви кои следат по последниот број на парцелата на катастарската општина кон која се припојуваат; и

2) кога една катастарска општина се дели на две или повеќе нови катастарски општини, сите парцели и во едната и во втората катастарска општина мора да се нумерираат така што броевите на парцелите во секоја нова катастарска општина да стпочнат со број 1. Во едната катастарска општина, по можност, се задржува старата нумерација на парцелите.

Кога две катастарски општини се спојуваат во една, доколку не се врши пренумерирање, едната од тие катастарски општини се зема како први

дел а втората катастарска општина како втори дел од новата катастарска општина под исто име.

Член 108

Пренумерирањето на парцелите се врши во катастарска општина со помал број на парцели и тоа така што првата парцела се нумерира со бројот од последната парцела од катастарската општина со поголем број на парцели.

Член 109

На скиците за премерување, на кашираните скици и во плановите, броевите на новонастанатите парцели се испишуваат со црвен туш според одредбите од топографскиот клуч.

Поништените броеви на парцелите се прецртуваат со хоризонтална линија со црвен туш.

ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПОВРШИНАТА НА ПАРЦЕЛИТЕ

Член 110

Површината на парцелите се пресметува по една од следните методи:

- 1) со нумеричка метода:
 - а) од мерите на теренот (оригинални мери редуцирани на хоризонт); и
 - б) од правоаголни координати на преломните точки на граничната линија на парцелата пресметани од оригиналните податоци на премерувањето;
- 2) со графичка метода:
 - а) од податоците земени од планот во даден размер, односно со мерење на самиот план;
 - б) од големините измерени на планот;
 - в) од правоаголните координати на преломните точки на графичката линија добиена од планот односно измерени со размерник или со прецизни триаголници (мајзенови триаголници); и
 - г) од податоците добиени со планиметри (поларни или кончани).
- 3) со комбинирана графичко-нумеричка метода, кога некои податоци се добиени со директно мерење, а други од планот.

Член 111

Пресметувањето на површините, од координатите, се врши кога е потребна особена поголема точност како и кога површините се добиени при пробитниот премоер од координатите.

Член 112

Површините под 200 м² како и површините со правилни геометриски фигури без оглед на големината на површината се пресметуваат од оригиналните мери и мерите земени од планот.

Член 113

Ако површините на парцелите се пресметуваат од оригиналните мери, при мерењето треба да се води сметка податоците да можат да послужат за формирање на геометриски фигури.

Член 114

Пресметувањето на површините на парцелите со правилен облик како и тесните и долгите парцели (патишта, канали и др.), се врши со кончан планиметар.

Површините на парцелите од претходниот став под 500 м², се пресметуваат од оригинални мери и од мери земени од планот.

Пресметувањето на површината на парцелите со неправилен облик и површината на парцелите поголема од 500 м², се врши со поларен планиметар.

Член 115

При пресметувањето на површината секоја парцела мора да биде определена најмалку со две мерења односно контролирана еднаш.

За конечен резултат при двојното определување на површината се зема простата аритметичка средина од двете пресметувања.

Дозволеното отстапување меѓу двете пресметувања се утврдува по формулата.

$$D_p = \frac{M}{2.500} \times 1,75p$$

(M е размер на планот, а P е површина на парцелата во квадратни метри).

Член 116

По пресметувањето на површините на сите новонастанати и изменети парцели од една група се споредува нивниот збир со поранешната површина на парцелите, односно со парцелите кои претпеле измена во рамките на една група.

При определувањето на отстапувањето се зема во предвид и влијанието од промената на димензијата на планот (хартијата). Ако отстапувањето е во дозволените граници се пристапува кон изразување на површините во вид на поправки на поедини површини со соодветен знак.

Член 117

Поправките од став 2 од претходниот член се делат на следниот начин:

— површините на парцелите пресметани со планиметар или со мери земени од планот, при што е земено во предвид и стегането или растегањето на планот (хартијата), добиваат поправки сразмерно на нивните површини;

— површините пресметани со комбинација од оригинални мери и мери земени од планот, без оглед на стегането или растегањето на планот (хартијата), добиваат поправки сразмерно на половината од површината.

Површините на парцелите пресметани од оригинални мери не добиваат никакви поправки.

Член 118

Во случај разликата меѓу пресметаните површини и дефинитивната површина да е поголема од дозволеното отстапување, грешката треба да се пронајде и отстрани.

Член 119

Со контролирање на пресметувањето на површините се почнува од соседните парцели односно, од парцелите кои непосредно се граничат со парцелите чија површина е погрешна а потоа се поминува на парцелите кои се наоѓаат во истата група.

Доколку грешката не се пронајде во иста група се поминува на контролирање на соседната група до дефинитивното откривање на грешката.

При контролирањето се користат оригиналните пресметувања на површините на групите на парцелите.

СПОРЕДУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ НА ЗЕМЈИШТЕТО СО СОСТОЈБАТА НА ТЕРЕНОТ

Член 120

Општинскиот орган на управата надлежен за геодетските работи во годишната програма ги предвидува катастарските општини за кои е потребно да се изврши споредување на податоците.

Пред да се пристапи кон споредувањето на податоците од катастарските операти со состојбата на теренот треба да се извршат следните подготвителни работи:

— кашираните скици треба да се исцртаат односно да се дополнат со измените кои се претставени на работните оригинали; и

— секоја парцела на кашираните скици треба да се запише со молив со ознака за културата и бројот на класата.

Општинскиот орган на управата надлежен за геодетските работи го известува корисникот на земјиштето за почетокот на споредувањето преку оглас или на друг вообичаен начин.

Член 121

Споредувањето на податоците на теренот се состои во:

СПИСОК НА ПРОМЕНИТЕ

ОП Собрание _____ Шифра _____
 Ко _____ Шифра _____

Д О С Е Г А Ш Н А С О С Т О Ј Б А													Н О						
1	2	3	Број на		6	7	8	9	10	ПОВРШИНА		12	13	БРОЈ НА			17		
			Преиме, татково име и име на поседникот, место на живеење, ул. и куќен број	Парцела						Дел	План			Скипа	Погес	Викано место		Број на пос.	Шифра
Реден број	Број на лист	Преиме, татково име и име на поседникот, место на живеење, ул. и куќен број	Парцела	Дел	План	Скипа	Погес	Викано место	Број на пос. лист	Шифра	Класа	Катаст. приход	Лет на поседот	Основен	Дел	План	Скипа	Погес	Викано место
				ha	ag	m ²	динари	п											

В А С О С Т О Ј Б А															
18	19	20	ПОВРШИНА		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			Класа	Катаст. приход											
Број на пос. лист	Шифра	Култура	Класа	Катаст. приход	Дин.	п.	Сопственост	Презиме татково име и име на поседникот место на живеење улица и куќен број	Дел на посед	Вид на промена акт или исправа врз која е заснована измената	Такса по тарифни броеви	Ред. бр. на поновната сп. промени			
	Плодна	Не плодна	ha	ag	m ²								Вкупно		

ОПШТ. ГЕОДЕТСКА УПРАВА _____
 Катаст. општина _____
 Број на планот _____
 Година _____ 19 _____

Список на пријави бр. _____ 19 _____ год.
 Тахим. записник свеска _____ стр. _____

Проведено _____ 19 _____ год. _____
 Во копието од план _____ 19 _____ год. _____
 Ред. бр. на список на дет. пресметување на површините
 _____ 19 _____ год.
 _____ 19 _____ год.

Примерот го извршил на ден _____ 19 _____ г.
 Геометар _____
 Прегледано на ден _____ 19 _____ г.

 (потпис)

Републ. геодетска управа об. бр. 5

Социјалистичка Република Македонија Собрание на град ГЕОДЕТСКА УПРАВА Бр. _____ _____ 197__ год.				СКИЦА ОД ТЕРЕНСКОТО МЕРЕЊЕ Оваа скица од претходната геодетска постапка, може да послужи исклучиво за договарање меѓу странките Таксата е наплатена со поднесокот						
Презиме татково име и име на posedникот					Поседов. лист	Место каде живее		Куќни број	Дел од имотот	
Број на парцелата		Во кое место или улица се наоѓа парцелата	Култура	Класа	Површина			Катастарски доход		Забелешка
основен	дел				Х	А	M ²	динари	п	
Вкупно										
К. О. _____ Д. Л. _____ Р. _____										
Извршување на К. П.		Гари- фа								
Изработил,			За началник,							
_____			_____							

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА

77.

Врз основа на член 36 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) член 17 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 30 од Самуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници, одржана на 27 декември 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Заради порационално и поекономично користење на средствата наменети за здравствена заштита со оваа одлука се определуваат видовите на здравствените услуги при чие користење осигурените лица на Заедницата задолжително учествуваат во поднесувањето на трошоците, како и височината на тоа учество.

Член 2

Оваа одлука се применува на осигурените лица на Заедницата кои се осигурени по одредбите на Статутот и Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението.

Осигурените лица од претходниот став не учествуваат во трошоците при користењето на здравствените услуги кои имаат карактер на задолжителни видови на здравствена заштита и здравствените услуги предизвикани со несреќа на работа и професионални заболувања предвидени со Законот и Статутот на Заедницата.

Член 3

Осигурените лица учествуваат во поднесувањето на трошоците за:

1. здравствените услуги укажани со цел за естетска корекција на одделни органи или делови на телото, естетски операции на носот, ушните школки, лицето, дојките, операција на брадавица и слично со 50% од вкупната вредност, освен кога корекциите се потребни за премавнување функционални и психички пречки — психичка надградба и оштетувања предизвикани не по вина на осигуреникот.

За случаите кои треба да се ослободат од учество во трошоците по оваа точка треба да се прибави мислење од лекарска комисија на Заедницата;

2. здравствените услуги укажани со цел за хируршки корекции на вродените недостатоци и деформации или слични на нив, настанати пред здобивање својството на осигурено лице — со 50%

3. сите здравствени услуги, абортуси за кои не постои апсолутна медицинска индикација 50%

4. за незадолжителните имунизации од вкупниот износ на трошоците 50%

5. обични чевли (член 4 став 4) 30%

6. ортопедски чевли (член 10) 30%

7. нараквици 30%

8. сите видови гумени чорапи, освен на осигурените лица од женскиот пол, кога носат протези на долните екстремитети 40%

9. затеги, суспензориуми и појаси 30%

10. корсети и мидери 30%

11. ортопедски влошки 40%

12. жонки капи 40%

13. протези за горни и долни екстремитети (вештачки раце со дланки, функционални продолжетоци и непоставени должни нараквици), како и протези на долните екстремитети (со навлака за поткинат дел), кога потребата за овие протези настанала пред здобивање својство на осигурено лице (член 4 став 1 до 3 и став 5) 20%

14. сите видови очни помагала (член 29) 30%

15. слушни помагала 20%

16. привремени и имедијатни протези 50%

17. заботехничка помош и други забно-протетички средства 20%

18. апарати за говор 20%

19. вештачка дојка (член 22 став 1 точка 8) 30%

20. перика поради болест за осигуреник-жена (член 22 став 1 точка 7) 50%

Член 4

Како трошоци во смисла на оваа одлука се подразбираат: услугите, помагалата и санитарните справи утврдени со договор меѓу Заедницата и здравствената работна организација, односно Заедницата и работната организација, која го испорачува помагалото и санитарните справи.

Член 5

Осигурените лица го плаќаат утврдениот дел на учество со оваа одлука на организацијата која ќе ја изврши услугата, односно која ќе го испорача помагалото и во случај кога таа организација не склучила договор со Заедницата на осигуреното лице, а има регулирани договорни односи со подрачната заедница на здравството и здравственото осигурување.

Член 6

Осигурените лица не учествуваат во трошоците за поправка на помагалата, кога на таква поправка имаат право согласно Правилникот.

Член 7

Осигурените лица — деца до наполнувањето 15 годишна возраст и учениците кои се на редовно школување до 16 годишна возраст, како и студентите најмногу до 26 годишна возраст, ако за тоа време се утврди инвалидност од I категорија во смисла на прописите од инвалидското осигурување, а не се стекнале со некое право по прописите од инвалидското осигурување, не плаќаат учество во трошоците на здравствените услуги предвидени во член 3 став 1 од оваа одлука, освен за услугите од точка 1 на истиот член.

Член 8

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за учество на осигурените лица во трошоците при користење на здравствена заштита на Заедницата, бр. 02-487/1 од 30 март 1973 година.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Бр. 02-1859/1
27 декември 1974 година
Струмица

Претседател,
Најден Витларов, с. р.

78.

Врз основа на член 36 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), член 82 став 2 и 3 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците, член 17 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 30 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, на седницата на Соборот на делегатите — корисници на услуги — работници, одржана на 27 декември 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ПОСТОЈНИОТ ИЗНОС НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДАДЕНИТЕ ЛЕКОВИ

Член 1

На име учество во трошоците за користење на издадените лекови, освен лековите за чија примена е потребна интервенција на стручен здравствен работник, осигурените лица плаќаат по 3,20 динари по издаден лек препишан на рецепт и набавен во аптека или друга здравствена работна организација на подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, без оглед на цената — вредноста на издадениот лек.

По исклучок, ако препишаниот лек е под вредноста од 3,20 динари, лекот се издава со наплата на неговата вредност.

Член 2

Учество во трошоците од претходниот член на оваа одлука не плаќаат осигурените лица на кои лековите им се препишани и ги користат по основ на задолжителните видови на здравствената заштита и во случај на несреќа на работа и заболувања од професионални болести (член 30 и 32 од Законот).

Член 3

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на постојниот износ на учеството на осигурените лица во трошоците за користење на издадените лекови, бр. 02-1653/1 од 28 декември 1973 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Бр. 02-1855/1

27 декември 1974 година

Струмица

Претседател,
Најден Витларов, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — СТРУМИЦА

79.

Врз основа на член 14 став 4 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, а по предлог на Извршниот одбор на Заедницата, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Струмица, на својата седница одржана на 31 јануари 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — СТРУМИЦА

I.

Со оваа одлука се утврдуваат стапки на придонесите од личниот доход од работен однос, од личниот доход од земјоделска дејност, од личниот доход од самостојно вршење на стопанска дејност и од личниот доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, според кои ќе се обезбедуваат средства на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата.

II.

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата, изнесуваат:

- придонес од личен доход од работен однос по стапка од 0,60‰;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност по стапка од 0,50‰;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност по стапка од 0,50‰;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност по стапка од 0,50‰.

III.

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Бр. 02-7/1

31 јануари 1975 година

Струмица

Претседател,
Томе Андреев, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје се води постапка за развод на брак по тужбата на Шарова Ирина, род. Галабова од Тетово, ул. „Цегинска“, кула бр. 1/27, против тужениот Шаров Петровиќ Јури од СССР, со непознато место на живеење, вредност 2.000,00 динари.

Се повикува тужениот Шаров Петровиќ Јури во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во судот или да ја достави својата точна адреса. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот ќе му одреди старател кој ќе го застапува до правосилното окончување на бракоразводниот спор, а согласно чл. 77 од ЗПП.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2468/74 од 24. II. 1975 година. (33)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово заведен е спор за сопственост од страна на тужителот Јусуфи Малика Дилавер од село Требош, против тужените Вефа Адили, Рамадан Адили и Атмане Таири сите од село Требош, а сега со непозната адреса во Германија. Вредност на спорот 1.000.— динари.

Се повикуваат тужените Рамадан Адили и Атмане Таири, двајцата од село Требош, а сега со непозната адреса во Германија, да се јават во Општинскиот суд Тетово или да определат свој полномошник во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно ќе им биде определен привремен старател кој ќе ги застапува нивните интереси по овој спор.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1082/74.

КОНКУРСИ

Врз основа на Одлуката на работничкиот совет, донесена на 15. II. 1975 година, а во склад со одредбите на Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 35/73) и Правилникот за начинот и постапката за отстапување изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 24/74) инвеститорот Угостителско-трговско претпријатие „Младост“ — Демир Хисар

о б ј а в у в а

К О Н К У Р С

(јавно наддавање)

за отстапување изградба на хотел во центарот на Демир Хисар

1. Предмет на отстапување е: изведување на градежни работи, градежно-занаетчиски работи, инсталации (електрика, водовод, канализација и парно), припремни и завршни работи со елементи клуч на рака.

2. Ориентациона вредност на работите од точка 1 е 3.200.000,00 динари.

3. Рок за завршување на работите е 31 октомври 1975 година.

4. Отстапувањето на работите ќе се изврши по условите утврдени во овој конкурс, инвестиционотехничката документација, републичките прописи за изградба и отстапување на инвестициони објекти и условите утврдени од инвеститорот.

5. Рокот за поднесување на понуди е 30 дена од денот на објавувањето на овој конкурс.

6. Секој учесник на конкурсот должен е да уплати на име гарантен депозит 5% од ориентационата вредност на работите на жиро сметка 40300-601-570 или да даде акцептен налог.

7. Заинтересираните претпријатија во рокот за поднесување на понуди можат да се запознаат со инвестиционотехничката документација секој работен ден во просториите на инвеститорот од 9 до 14 часот.

8. Секој понудувач може да поднесе само една понуда.

9. Понудите се поднесуваат во затворени пликови на адреса на инвеститорот.

10. Со понудите се приложува следното:

— доказ дека понудувачот е овластен за изведување на работи по овој конкурс,
— податоци за стручната опременост на понудувачот,

— податоци за техничката опременост,

— податоци за изведени угостителски објекти или слични на нив.

11. Јавното наддавање ќе се одржи во просториите на инвеститорот по завршувањето на рокот за поднесување на понуди, под услов да се поднесат најмалку две понуди. Секој учесник на конкурсот ќе биде известен за точниот ден на одржувањето на јавното наддавање.

(30)

Задружниот совет на Земјоделската задруга „Младост“ — село Борисово, врз основа на член 65 од Статутот на задругата,

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место директор на задругата

Кандидатите, покрај општите услови предвидени во ОЗРО, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат висока или виша стручна подготовка и над 10 години работно искуство на раководно работно место во стопанството;

— да имаат средна стручна подготовка од земјоделски смер со над 15 години работно искуство на раководно работно место во стопанството;

— да имаат ниже образование со над 20 години работно искуство на раководно работно место во стопанството; и

— да поседуваат морално-политички квалитети, да не се осудувани за сторено кривично дело стопански криминал или дело против народот или општествената заедница.

Личниот доход според Самоуправната спогодба за распределба на личните доходи на задругата.

Молбите со потребната документација и куса биографија за движењето во службата, се доставуваат до дирекцијата на задругата.

Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот на објавувањето. (31)

Врз основа на член 7 од Законот за стопанските судови во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 42/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

С О О П Ш Т У В А

дека ќе врши избор на двајца судии на Окружниот стопански суд во Битола

Заинтересираните лица кои ги исполнуваат условите од член 40 од Законот за судовите од општа надлежност („Службен лист на СФРЈ“ број 7/65), своите пријави да ги достават до Собранието на СРМ — Комисија за прашања на изборите и именувањата во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на ова соопштение.

Од Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

СОДРЖИНА

35. Правилник за одржување на прсмерот и катастарот на земјиштето — — — — — 81

Општи акти на самоуправните интересни заедници

77. Одлука за учество на осигурените лица во трошоците при користење на здравствената заштита — — — — — 94

78. Одлука за висината на постојниот износ на учеството на осигурените лица во трошоците за користење на издадените лекови — 95

79. Одлука за потврдување стапки на придонесите од личните доходи на граѓаните за Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Струмица — — — — — 95